

Повик број 33/2020

Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот *Monuments and Brutalist Architecture of North Macedonia: Boosting Tourist Promotion to Support Local Development (MBA)* (Спомениците и бруталистичката архитектура во Северна Македонија: Зголемување на туристичката промоција и подржување на локалниот развој) кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка.

1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е изработка на 9 (девет) информативни панели по следните спецификации:

- Три инфо табли (150 x 120 см), со пластифициран лим, печатење на лимот и комплетна изработка на таблата
- Шест инфо табли правоаголни ознаки - патокази (30 x 100 см), со пластифициран лим, печатење на лимот и комплетна изработка на ознаките

Рокот за изработка е 7 дена од денот на известувањето за прифаќање на понудата.

Трошоците на испораката се вклучени во цената.

2. Критериуми за избор

Цена: 100 поени

3. Документи кои треба да се достават

- Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите.
Цената да биде изразена без ддв.
- Портофолио на претходни проекти од областа на бруталистичката архитектура

4. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

5. **Рок за аплицирање:** 13.10.2020 година

6. **Доставување на понудите:** понудите се доставуваат електронски на следната адреса isienabavki@mail.com

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554.